

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

# СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ОДБРАНА

10  
ГОДИНА IV  
БРОЈ 10  
Декември 2004

## КАРАКТЕРИСТИКИ НА СОВРЕМЕННИТЕ ХАУБИЦИ

Драге ПЕТРЕСКИ, Розе СМИЛЕСКИ

Воена академија „Генерал Михаило Апостолоски“ - Скопје

Наќе БАБАМОВ

Машински факултет - Скопје

**Апстракт:** Хаубиците како борбени артилериски средстива со голема огнена моќ постапајат поиздадувале интерес и внимание кај воените симуччици и пошироко, со своите борбени и технички карактеристики и можностии. Во трудот стапува збор за карактеристиките на современите хаубици во светот, но како вовед на самото почеток е описан историскиот развој на артилериските орудија. Проучени се мноѓе борбени средстива со посебно внимание и акцент на современите хаубици. Најинтересните борбени и технички можностии на овие борбени средстива се претставени табеларно, а воедно и графички за подобар визуелен преглед и компаративен меѓусебен сооднос. На овој начин успеваме да направиме соодветна анализа и донесеме заклучоци за развојот на современите хаубици во светот и тенденциите кои произледуваат од тоа.

**Клучни зборови:** хаубица, брзина на застане, максимален досега, акционен радиус, брзина на движење.

## CHARACTERISTICS OF MODERN HOWITZERS


**Abstract:** The howitzers as artillery means for battle with big fire power has always risen interest and attention among the military experts and wider with there battle and technical characteristics and abilities. In the essay it is spoken about the characteristics of up-to-date howitzers in the world, but as a foreword at the very beginning is incalculated the historical development of artillery means. A lot of battle means has been studied with special attention and emphasis on modern howitzers. The most interesting battle and technical abilities of these battle means are presented by table and in the same time graphically for a better visual account and comparative mutual relation. By this way we succeeded in making suitable analysis and we came up with conclusions about the development of modern howitzers in the world, and the tendencies that emerge from it.

**Key words:** howitzer, firing rate, maximum range, vehicle range, mobility speed..



### Развој на артилериското вооружување

Во средниот век, во Европа, се појавуваат првите артилериски орудија кои постепено ги заменуваат со векови употребуваните воени направи за тврдиле и исфрлање смртоносни тела. Появата на артилериските орудија е врзана со пронајдокот на црниот барут, кој е користен како погонско средство за исфрлање метални парчиња и камења - проектили. Земјите од западна Европа, во средниот век, за да ја спречат Турската империја во нивниот пробив, почнале организирајќи и масовно производство на орудија. Биле пропишани и посебни правила-канони за нивната борбена употреба. Оттука во многу земји во Западна Европа топот се нарекува и канон. Во тоа време цевките се леат од бронза, а подоцна и од леено железо. Се појавуваат и подвижни постаменти наречени лафети. Лафетот е француски збор изведен од англискиот збор „феет“, со значење нозе.




Сл. 1 Орудие со кругли лафети на дрвени колца


Битна борбена карактеристика на орудието претставува „моќност“ изразена со големината и масата на проектилот, односно дијаметарот на цевката од која се исфрла проектилот. Во тоа време водечка земја во развојот на артилеријата била Италија. Тие масата на проектилот ја изразувале во либов и потоа ја оценувале моќноста на орудието. Се претпоставува дека тоа е коренот на зборот калибар чија примена денес масовно се употребува.

До нов подем во развојот на орудијата доаѓа во средината на деветнаесетиот век со пронаоѓање на посилен, таканаречен „малкучаден“ барут. Со користењето на овој барут како погонско полнење, почнува и полнењето на проектилите со експлозив и употребата на осетливи запалки. Со овие пронајдоци повеќекратно се зголемува дострелот и убиствената моќ на проектилите. Сè до половината на деветнаесетиот век цевката била цврсто поврзана за лафетот. Подоцна се преога од крото на еластично поврзување цевката со уред кој се нарекува противповлекувачки. Најпознати хаубици

ристени за време на Првата светска војна на западниот фронт биле австриската хаубица со име Шкода 305 mm со маса од 28 t, произведена 1910 г. во Пилсен. Била опслужувана со екипа од 12 луѓе со брзина на гаѓање од 10 проектили/час. Масата на исфрлените проектили била 384 kg на далечина од 12 km.<sup>1</sup> Во 1914 била произведена 43 t хаубица наречена Големата Берта (по името на сопрругата на конструкторот Густав Круп). Масата на исфрлените проектили со оваа хаубица била 998 kg со далечина на гаѓање од преку 14,5 km.<sup>2</sup> Овие хаубици во тоа време биле технички најопремени и се одликувале со голема огнена моќ и ефикасност.



Сл. 2 Австро-германски хаубица „Шкода“ 305 mm



Сл. 3 Германска хаубица „Голема Берта“

<sup>1</sup> <http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/FWWskoda.htm>

<sup>2</sup> <http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/FWWbertha.htm>

Периодот пред, за и по Втората светска војна се одликува со најлување на масата на артилериските орудија, користење на нови материјали, зголемена брзина на гаѓањето, зголемување на дострелот и ефектот на дејството на проектилот на целта со воведување на посигурни системи што променило значително зголемување на огнената моќ и подвижноста на артилериските орудија. Со појавата на нуклеарното оружје се развиваат воведуваат артилериски нуклеарни проектили за чие истреување се користат класични артилериски орудија со големи калибri.

### **Карактеристики на современите хаубици**

Современите артилериски системи, денес се прават како влечени полски хаубици или самоодни хаубици кои повеќе се присутни во техничките поразвиените и богатите земји кои имаат современи армии заради поголемата мобилност и супериорност на тие средства во теренски услови, пократкото време потребно за подготовкa за отворање оган и други технички поволни карактеристики. Повеќето од самоодните хаубици се поставени на оклопни тела кои имаат основа од познати борбени тенкови, како на пример руската самоодна хаубица МСТА-С 2С19 152 mm е поставена на основа од борбен тенк Т-72 и Т-80, Француската самоодна хаубица Цезар 155 mm ја користи шасијата од лесниот тенк AMX 13 итн.




Сл. 4 Француска самоодна хаубица „Цезар“ 155 mm

Кабината на оклопното тело на современата хаубица ја штити екипата во борбени услови од оган на малокалибарно оружје, внатре е сместен борбениот комплет на проектилите, екипата с технички поддржана и




оспособена да прима информации преку средствата за врски со глас, безбедно со дигитализиран комуникациски линк, поседува инструменти за навигација, нишанење, има компјутер за балистички пресметки и помош за командување. Оклопното тело е дизајнирано за давање огнена поддршка при брзо развибање во борбен поредок на силите на терен.



Сл. 5 Современа британска полска хаубица „XM777“ од 155 mm

#### Вооружување

Потребата за висока мобилност на брзите интервентни воени сили налагаат современите хаубици да имаат соодветна големина и тежи на со што ќе овозможат транспорт по море, железница и воздух со воздухопловите Ц-130, Ц-5, Ц-17 и сл.




Сл. 6 Израелска лесна самоходна хаубица „Раскал“ од 155 mm, малатаа големина и маса од 18 t дозволува авиотранспорти со Ц-130.



Сл. 7 „XM777“ од 155 mm транспортнирана за попотребите на американски морнарска јединица со хеликоптерот „Супер стапион“

Орудието на современите хаубици има стандардизиран пречник на цевката и за НАТО земјите изнесува 155 mm, додека за Русија и некои земји во Источна Европа пречникот на цевката изнесува 152 mm. Цевката треба да обезбеди сигурно и безбедно гаѓање, постигнување на поголема далечина, гаѓање и поголема брзина на гаѓање. Балистичкиот компјутер, радарот, систем за мерење на почетната брзина на устата на цевката, навигациските глобалниот систем за одредување на позицијата (ГПС), создаваат услови за елиминација на потребениот тим за топографија и гониometрија.



Сл. 8 Директен и индиректен начин на гаѓање на цели со хаубица

Орудието на современата хаубица може да биде ставено во функција за борбена употреба за помалку од една минута. Орудието има автоматски хидрауличен систем за поставување на земја и полуавтоматски или потполно автоматизиран систем за полнење. Конфигурацијата на самото средство обезбедува припрема за марш и подготвеност да се напушти борбената положба за приближно 30 секунди.

Германската самоодна хаубица, PzH 2000<sup>4</sup> од 155 mm поседува цевка со хромна превлака, со гасна кочница на отворот на устата на цевката која дава зголемување на почетната брзина на проектилот и намалување на нивото на пламенот на устата на цевката.


Автоматскиот систем за полнење може да ракува со 60 гранати од задниот дел од возилото и автоматски да ги сместува во магацинот во средината од окlopното тело. Системот за полнење на гранати се придвижува со електричен контактен сервомотор. Со 48 В автоматски систем за полнење и автоматската дигитална контрола, се постигнува брзина на гаѓање од 12 проектили за 60 секунди. Почетната брзина на устата на цевката се одредува автоматски од радар давач и се користи во пресметувањето и контролата на огнот.

PzH 2000 може да користи автоматски начин на управување и контрола на огнот, вклучувајќи радио податоци како врска со надворешната команда и контролниот систем за управување. Автономната контрола на оган е функција која се контролира на контролната табла MICMOS. Користејќи го автоматскиот начин на позиционирање или наоѓање на целта наведената активност може да се изведе со двајца од екипата. Користејќи ја контролата на оган заедно со податоците обезбедени од балистичкиот компјутер орудието автоматски се позиционира и пренесува за време на задачата.<sup>3</sup>


Командирот има ПЕРИ-РТНЛ 80 панорамски перископ, кој се користи од под оклопот и е оперативен за означени цели при директно нишанење. ПЕРИ-РТНЛ 80 има дневен и ноќен канал за набљудување и лазерски даченици.

На задниот блок на цевката е интегриран заменлив магацин монтиран на бескраен конвејер за автоматско преместување, полнење и празнење.

<sup>3</sup> <http://www.army-technology.com/projects/pzh2000/index.html>




Сл. 9 Германската самоодна хаубица „ПзХ 2000“ од 155 mm




Сл. 10 Автоматизиран маџацински простор за носење и пополнење на ѕракај кај „ПзХ2000“ од 155 mm

Современата американска хаубица „Крусадер“ од 155 mm е планирана да влезе во оперативна употреба во Армијата на САД до 2008 година. Се состои од две возила, XM2001 155 mm самоодна хаубица и XM2002 оклопно возило за снабдување со муниција и гориво. Високото ниво на автоматизација на самоодната хаубица и возилото за снабдување, овозможува секое средство да биде опслужувано од три човека. Екипата може да го контролира целото ниво на снабдување и процес на гаѓање кој е поддржан од софтвер во компјутеризираната кабина под оклопот и воедно да се способни за водење нуклеарна, биолошка и хемиска војна. Крусадер оклопеното средство за снабдување е понудено во варијанта на средство со тркала.




*Сл. 11 XM2001 Самоодна хаубица Крусадер*



*Сл. 12 XM2002 Возило за снабдување со гориво и муниција на Крусадер*

Британската самоодна хаубица AC90 155 mm има вградено систем за ладење на цевката кој обезбедува поголем степен на максимален број на истрелувања, а исто така е развиен и балистички систем за попречување. Глобалниот систем за позиционирање е успешно вграден во возилото. Хаубицата „Пустина“ AC90 наменета за пустински услови на експлоатација има навлака инсталirана на горниот дел од куполата и боја за рефлектирање на сончевата светлина. Топлотната навлака ја заштитува посадата од топлотни удари и изгореници од прегреаниот окlop.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> <http://www.army-technology.com/projects/as90/index.html>

*Сл. 13 AC90 155 mm самоодна хаубица*

Американската самоодна хаубица „Паладин“ 155 mm M109A6 за една има вградено температурна контрола (топло и ладно) на воздухот, додека купата е заштитена со композитен материјал „Кевлар“ за додатна балистичка заштита.

Во септември 2001 година јужноафриканската самоодна хаубица „Г6“<sup>5</sup> беше на тестирањата на воените полигони постигна далечина на гафана од 53 km, а употребата на нови проектили со зголемена брзина на лет и далечина на гафана (до 15 km). Проектот Г6 е развиен од страна на јужноафриканскиот институт ЛАП (Лабораторија за артиљерија и противартиљерија) и употреба на новиот M64 бимодуларен систем на полнење. Проектот Г6 е композитен и се состои од две главни компоненти: бимодуларниот M64 систем за полнење и ракетен мотор. Моторот е компонентата која го доделува проектилите на зголемување на почетната брзина на проектилот до 910 m/s. Проектот Г6 е резултат на новата производна програма на фирмата „Денел Асегаи“ за 155 mm муниција.

*Сл. 14 Самооднаста хаубица Г6 155 mm*

<sup>5</sup> <http://www.army-technology.com/projects/paladin/index.html>

<sup>6</sup> <http://www.army-technology.com/projects/g6/index.html>

### **Муниција**

Современите хаубици се оспособени да користат широк дијапазон на муниција при развивање борбени дејствија против заштитени и незаштитени цели, да одбиваат противнапад, да бидат подвижни при совладување пречки, да го попречат маневрирањето на непријателските окlopни единици, да извршат задимување или осветлување на областа-реонот на борбени дејствија и сл.

Користат конвенционален високобризантен експлозив (ХЕ) или нова генерација каргопроектили кои се снабдени со уреди за зголемување на точноста при гаѓањето на целите заради зголемување на крајните ефективи.

### **Погон**

Погонот кај современите самоодни хаубици се карактеризира со мотор кој обезбедува голема излезна сила, автоматска трансмисија, употреба на поквалитетно моторно масло и помоќен систем за ладење. Техничките карактеристики на возилото и наведените квалитативни перформанси на погонот обезбедуваат поголема брзина на движење по разни патни услови, совладување на нагорнини до 60%, поголеми вертикални пречки, широки ровови и совладување водени пречки со длабочина и поголема од 1 м.

### **Табеларен и графички приказ на борбените и техничките карактеристики на хаубиците**

Во Табелата се прикажани најкарактеристичните борбени и технички можности на хаубиците со различна година на производство и земја на потекло. Може да се заклучи дека тенденција во развојот на современите хаубици е да се зголеми брзината на гаѓање, односно бројот на испукани проектили во единица време, дострелот на испуканиот проектил да биде поголем со примена на софистицирани проектили со кои се постигнати далечини од 40 и 50 km и примена на специјални проектили за постигнување поголем ефект за дејство по различни цели на бојното поле, погонскиот дел на самоодните хаубици да има капацитет за постигнување на поголема брзина на движење по различни патишта и во теренски услови и можност за постигнување на поголема автономија на движење, карактеристична е тенденцијата на намалување на бројноста на екипата која го опслужува средството и ракува со него а исто така и смалувањето на големината и масата на борбените средства за полесно и побрзо нивно транспортирање со воздухоплови наменети за таа цел.

4

Техничко-технологички досегашнства, вооружување и оружја



Преглед на техничките и борбените можности на хаубиците (избор)

Р. бр.	Тип на хаубица	Год. Потек.	Брз.гaf пр/мин	Домет об.пр. (км)	Домет зај.пр. (км)	Еки-па	Поста. борбс. полож.	Акц.рад. (км) Брз.движ (км/х)
1.	Шкода 305 mm	1910 Авст	10 про/час	12	-	12	40 мин.	-
2.	Голс. Берта 420 mm	1914 Герм	998 кг маса про	14,5	-	-	6 часа	-
3.	M101 105 mm	1953 САД	10	11,27	-	8	-	-
4.	M102 105 mm	Виет САД	10	11,5	15,1	8	-	-
5.	СО M110 203 mm	1960 САД	2	16,8	-	5	-	725 56
6.	СО M107 175 mm	1962 САД	2	-	-	5	-	725 56
7.	СО 2С3М Акатсија 152 mm	1973 Рус	4	17,4	24,4	4	3 мин.	500 60
8.	СО 2С9 120 mm	1985 Рус	5-8	15,3	21,9	-	-	350 61,5
9.	СО 2С5 152 mm	1981 Рус	6	28,4	-	5	-	500 63
10.	СО 2С19 152 mm	Рус	8	24,7	28,5	5	-	
11.	СО 2С7М 203 mm	Рус	2	37,5	55	7	-	500 60
12.	СО АС90 155 mm	1992 ВБри	6	30	40	5	60 сек.	350 55
13.	СО Цезар 155 mm	2002 Фран	6	42		6	< од 60 сек.	600 100
14.	СО Паладин M109A6 155 mm	1994 САД	8	24	30	4	< 60 сек	344 64
15.	СО Г6 155 mm	2000 ЈАР	3	30 39	50	6	60 сек	700 85
16.	ЦМ777 155 mm	2000 г ВБри	5	24,7	30	7	< 60 сек.	88
17.	СО МСТА-С 2С19 152 mm	1989 Рус	8	24,7	28,5	5	< 60 сек.	500 60
18.	СО ПЗХ 2000 155 mm	1999 Герм	10/12	30 36,5	40	5	< 60 сек	420 60
19.	СО СПВХ 2052 155 mm	2000 Изра	10	39	41	4	< 60 сек	-
20.	СО ЦМ2001 Крусадер 155 mm	2001 САД	10	>40		3	15-30 сек.	- 67



Сите наведени егзактни податоци во Табелата и дадените карактеристики бараат од земјите производителите на овие средства големо ангажирање на стручните и научните потенцијали и производствените капацитети. Творците при преоктирање и производство на ново борбено средство се трудат успешно да ги избалансираат и вградат карактеристиките кои се прикажани табеларно и графички за некои хаубици во најдобро светло со што ќе се создаде одлично борбено средство со современи технички особини, автоматизирано и подржано од софистицирана опрема и кое би носело карактер на современа хаубица.

**Графички преглед на техничките и борбените карактеристики на хаубиците  
(компаративен приказ)**





Техничките и борбените карактеристики се прикажани графички за споменатите хаубици за подобар визуелен преглед и анализа. Може да се заклучи дека и кај најсовремените средства претставува проблем да се вметнат во најдобро издание техничките и борбените карактеристики за да се создаде средство со одлични борбени можности. Средства кои најмногу се наметнуваат со своите борбени и технички особини се американската самоодна хаубица „Крусадер“ XM2001 155 mm и германската самоодна хаубица PzH 2000 155 mm но тоа не значи дека другите современи хаубици заостануваат со своите борбени карактеристики зад веќе споменатите.

### Заклучок

Од претходно изложеното за развојот на современите хаубици во светот произлегуваат следните тенденции:

- Зголемување на далечината на гаѓање, како последица на длабочината на борбени позиции на бојното поле, а во врска со тоа и длабината на борбените задачи;
- Зголемување на прецизноста и брзината на гаѓање заради очекуваната динамика на целите и брзата промена на борбената ситуација, што бара брза подготовка

и отворање оган;

- Постигнување што поголем ефект на целта со примена на специјални проектили;
- Зголемување на маневарската способност и можноста примена на воздушни десанти во современите борбени дејствија бара извесен број орудија да се оспособат за воздушен транспорт;
- Висок степен на заштита на екипата и виталните делови на орудието од дејство на непријателски оган;
- Едноставно и економично одржување.

Покрај наведените правци на развој се испитуваат и многу други можности за понатамошно усовршување на техничките и борбените особини на современите хаубици.

#### **ЛИТЕРАТУРА:**

1. <http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/FWWbertha.htm>
2. <http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/FWWskoda.htm>
3. <http://www.ww2.org.uk/history/histord.html>
4. <http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/row/2s3.htm>
5. <http://www.ifrance.com/ArmyReco/Amerigue.htm>
6. <http://www.pakdef.info/pakmilitary/army/artillery/m110.html>
7. <http://www.ironsides.8m.com/afv/sau.html>
8. <http://www.periscope1.com/demo/weapons/artguns/selfprop/>
9. <http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/row/2s5.htm>
10. [http://www.armscontrol.ru/atmtc/Arms\\_Land/Artille](http://www.armscontrol.ru/atmtc/Arms_Land/Artille)
11. <http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/row/type-54-sph.htm>
12. <http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/m101.htm>
13. <http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/m108.htm>
14. <http://www.pakdef.info/pakmilitary/army/artillery/m101.html>
15. <http://www.globalsecurity.org/military.htm>
16. <http://www.longcamp.com/how.html>
17. <http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/FWWhowitzr.htm>
18. <http://www.army.mod.uk/40regttra/history.htm>
19. <http://www.army-technology.com/projects/crusader/index.html>
20. <http://www.army-technology.com/projects/caesar/index.html>
21. <http://www.army-technology.com/projects/g6/index.html>
22. <http://www.army-technology.com/projects/paladin/index.html>
23. <http://www.army-technology.com/projects/rascal/index.html>
24. <http://www.army-technology.com/projects/as90/index.html>
25. <http://www.army-technology.com/projects/uflh/index.html>